

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2017/18 ГОДИНА




UKNOW

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Систем за електронско спроведување уписи на УКИМ. Секој заинтересиран кандидат треба да се најави на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.



www.upisi.ukim.mk



По Конкурсот ([кликни тука за конкурс](#)) за запишување студенти за упис во ПРВА година на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, во учебната 2017/18 ќе се запишат следниот број на студенти:

- На студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА (10 семестри - петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) ќе се запишат **70** студенти во редовна државна квота со партиципација од 200 ЕУР и **50** студенти во редовна квота со кофинансирање на студиите од 400 ЕУР годишно. ([кликни тука за изборни предмети од матура](#))
- На студиска програма ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕР (6 семестри - тригодишни студии од прв циклус) ќе се запишаат **25** студенти во редовна државна квота со партиципација од 200 ЕУР и **25** студенти во редовна квота со кофинансирање на студиите од 400 ЕУР годишно. ([кликни тука за изборни предмети од матура](#))

ПРАВО НА УПИС ИМААТ

1. Кандидати кои положили државна или меѓународна матура (гимназиско или средно стручно образование во траење од 4 години)
2. Кандидати кои завршиле 4 годишно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/08) кои не полагаале државна матура (важни предмети се хемија и биологија)
3. Кандидати со завршен или високо или вишо образование на сроден факултет (Медицински и Стоматолошки) до 10% од вкупниот број редовни студенти утврден во Конкурсот (овие кандидати се запишуваат надвор од квота, и се запишуваат во квота со кофинансирање на студиите).
4. Кандидати со завршена меѓународна матура.
5. Кандидати државјани на РМ со завршено дел од средно образование во странство.
6. Кандидати со завршено приватно средно училиште во РМ
7. Кандидати припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Закон за посебни права и лица утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (до 10 % од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма).
8. Кандидатите со завршено целокупно средно образование во странство - иселеници и државјани на РМ (ги поднесуваат документите во Ректоратот на УКИМ)
9. Странски државјани (ги поднесуваат документите во Ректоратот на УКИМ)
10. Кандидати чие родителско право го врши само еден родител.

Напомена:

- Кандидатите под реден број **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10** документите за упис (оригинали) ги поднесуваат во просторните на **ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ**
- Кандидатите под реден број **8 и 9**, односно **странските државјани** и кандидати иселеници и државјани на РМ со **завршено целокупно** средно образование во странство потребните документи за упис (нострифицирани свидетелства за образованието завршено во странство) ги поднесуваат во **РЕКТОРАТОТ на УКИМ** (глава VII точка **а** и точка **б.1** од Конкурсот на УКИМ за 2017-18 година)

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

	прв рок	втор рок	трет рок	
Пријавување на кандидатите	17 и 18.08.2017	04.09.2017	15.09.2017	8:30 до 14:00ч. Пред.2
Објавување резултати од успехот од средно образование	23.08.2017	06.09.2017		на веб страна www.ff.ukim.edu.mk
Објавување решение за прием на кандидатите	25.08.2017	11.09.2017		на веб страна www.ff.ukim.edu.mk
Запишување на примените кандидати	29 и 30.08.2017	13 и 14.09.2017	18.09.2017	8:30 до 14:00ч. Пред.2

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Пред поднесување на документи во роковите утврдени со Конкурсот секој заинтересиран кандидат задолжително пополнува електронска пријава на www.upisi.ukim.mk. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронско пријавување треба да се внесе и во пријавата за запишување (хартиена верзија).

При пријавување за запишување на Фармацевтски факултет кандидатите ги поднесуваат следните документи:

- Пријава за запишување, образец А1 (од книжара) и упата од 50 денари за административна такса

<p><u>За уплата во банка</u> Трансакциска сметка: 100000000063095 Уплатна сметка: 840 xxx 03161 (xxx код на општина каде живее студентот) Приходна шифра и програма: 722313 00 (кликни тука за сметка за административна такса)</p>	<p><u>За електронска уплата</u> телефонски број за уплата: 144-166 содржина на порака: ТМ Име Презиме 50 (напишано на латиница)</p>
--	---
- Електронска пријава (испечатена од електронското пријавување на www.upisi.ukim.mk)
- Оригинални свидетелства од сите години
- Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
- Извод од матична книга на родените (оригинал без оглед на датумот на издавање)
- Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
- Припадниците на безбедносните сили, членовите на нивните семејства и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на денот на упис доставуваат документ од соодветниот орган (Дополнително доставување на документи не се признава)
- Кандидати чие родителско право го врши само еден родител, треба да достават
 - За материјалните можности кандидатот доставува:
 - потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни од тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата;
 - уверени за остварени приходи за секој член од семејството за месец јуни од Управа за Јавни Приходи на Р. Македонија;
 - за корисници на социјална помош се доставува последно решение/потврда од центарот за социјални работи;
 - за пензионираниите членови на семејството се доставува документ за висина на пензија и
 - пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат и истата се смета како месечен приход.
 - За посебните критериуми кандидатот доставува:
 - за родител на кој му е одземено родителското право - решение од надлежен суд и/или
 - за починат родител - извод од матичната книга на умрените.
- Потврда за уплатени **300,00** денари на образец ПП150 на следната жиро сметка:

Назив на примач:	Фармацевтски факултет
Банка на примач:	НБРМ
Цел на дознака:	пријавување за упис на УКИМ - Фармацевтски факултет Скопје
Трансакциска сметка:	100000000063095
Сметка на буџетски корисник:	1600104553 788 12
Приходна шифра и програма:	723013 41 начин 2

ЗАБЕЛЕШКА: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.